

Член 10

Во членот 107 ставови 1 и 2 зборовите: "шест недели" се заменуваат со зборовите: "три месеци".

Член 11

Во членот 279-з ставови 4, 5 и 6 по бројот „91“ се става записка и се додаваат зборовите: „103 ставови 5 и 6, 103-а“.

Член 12

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецизен текст на Законот за семејството.

Член 13

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR FAMILJE

Neni 1

Në Ligjin për familje ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 80/92, 9/96, 38/2004, 33/2006, 84/2008, 67/10, 156/10, 39/12, 44/12 dhe 38/14), në nenin 103 paragrafët 3 dhe 4 fjalët: "një vit" zëvendësohen me fjalët: "nëntë muaj".

Pas paragrafit 5 shtohen dy paragrafë të rinj 6 dhe 7, si vijojnë:

"Pas përfundimit të afatit të përcaktuar në paragrafin 4 të këtij neni dhe aktiviteteteve të ndërmarra të përcaktuara në paragrafin 5 të këtij neni, qendra për punë sociale në afat prej pesë ditësh pas kalimit të afatit prej nëntë muajsh nga vendosja e fëmijës në institucion ose familje tjetër, obligohet me shkrim ta ftojë prindin dhe t'i sugjerojë që në afat prej dhjetë ditësh nga dita e pranimit të njoftimit ta ndërmarrë përkujdesjen për fëmijën ose të japë pëlqim për adoptimin e tij. Nëse prindi në këtë afat nuk e ndërmerr kujdesin për fëmijën, nuk vjen në terminin e caktuar, ndërsa nuk e arsyeton mosardhjen e vet dhe nuk jep pëlqim me shkrim për adoptim të fëmijës së mitur, do të konsiderohet se prindi është pajtuar që fëmija të jepet në adoptim.

Për aktivitetet e ndërmarra nga paragrafi 6 i këtij neni, qendra për punë sociale përpilon procesverbal".

Paragrafët 6 dhe 7 bëhen paragrafë 8 dhe 9.

Neni 2

Pas nenit 103 shtohet neni i ri 103-a, si vijon:

"Neni 103-a

Qendra për Punë Sociale për çdo fëmijë të cilin do ta vendosë në institucion ose familje tjetër, në afat prej pesë ditësh nga vendosja e fëmijës me shkrim e njofton Institucionin Publik - Entin për Veprimtari Sociale Shkup.

Pas kalimit të afatit nga neni 103 paragrafi 6 të këtij ligji, Institucioni Publik - Enti për Veprimtari Sociale Shkup kryen mbikëqyrje mbi punën profesionale të qendrës për punë sociale. Nëse gjatë mbikëqyrjes nga paragrafi 2 i këtij neni konstatohen parregullsi në punën e qendrës për punë sociale, për këtë i njofton inspektorët dhe nëpunësit tjerë shtetërorë në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale të autorizuar për zbatimin e mbikëqyrjes inspektuese, të cilët në afat prej pesë ditësh kryejnë mbikëqyrje inspektuese."

Neni 3

Në nenin 104 pas paragrafit 3 shtohen tre paragrafë të rinj 4, 5 dhe 6 si vijojnë:

"Qendra për punë sociale dy muaj para skadimit të vlefshmërisë së dokumenteve nga paragrafi 3 i këtij neni, obligohet që me shkrim ta njoftojë adoptuesin e mundshëm për datën e pushimit të vlefshmërisë së dokumenteve për adoptim dhe për obligimin deri në cilën datë t'i përtërijë dokumentet.

Qendra për punë sociale parashtron propozim për shlyerje nga regjistri i adoptuesve të mundshëm, nëse adoptuesi i mundshëm nuk i dorëzon dokumentet e përtëritura për adoptim në afatin e përcaktuar nga qendra për punë sociale.

Presoni i cili është shlyer nga regjistri i adoptuesve të mundshëm për shkak të mospërtëritjes së dokumenteve për adoptim, mund të parashtrorë përsëri kërkesë të Komisioni".

Paragrafi 4 bëhet paragraf 7.

Neni 4

Në nenin 104-g numri "15" zëvendësohet me numrin "10".

Neni 5

Në nenin 104-d paragrafi 1 fjalët: "por jo më shumë se 60 ditë" shlyhen.

Neni 6

Në nenin 104-gj paragrafi 3 numri "15" zëvendësohet me numrin "10".

Në paragrafin 4 numri "30" zëvendësohet me numrin "15".

Neni 7

Në nenin 104-z pas paragrafit 2 shtohen dy paragrafë të rinj 3 dhe 4, si vijojnë:

"Qendra për punë sociale pas regjistrimit të kryer të adoptuesve në regjistrin e adoptuesve të mundshëm, i përcjell adoptuesit e mundshëm dhe një herë në vit te Komisioni dorëzon konstatim dhe mendim të ekipit profesional dhe konstatime dhe mendime individuale të punëtorëve profesionalë për përshtatshmërinë e adoptuesve dhe motivet për adoptim.

Konstatimin dhe mendimin e ekipit profesional dhe konstatimet dhe mendimet individuale të punëtorëve profesionalë për përshtatshmërinë e adoptuesve dhe motivet për adoptim, qendra për punë sociale i dorëzon te Komisioni në afat prej dhjetë ditësh pas përfundimit të afatit nga paragrafi 3 i këtij neni".

Paragrafi 3 bëhet paragraf 5.

Në paragrafin 4 i cili bëhet paragraf 6 fjalët: "paragrafi 3" zëvendësohen me fjalët: "paragrafi 5".

Paragrafët 5 dhe 6 bëhen paragrafë 7 dhe 8.

Neni 8

Në nenin 104-j paragrafi 2 ndryshohet si vijon:

"Komisioni nëse nga konstatimi në shkresa vlerëson se propozimi i qendrës për punë sociale nuk është në interes të fëmijës, lëndën mund ta kthejë për plotësim të procedurës ose propozimin mund ta refuzojë dhe në afat prej 30 ditësh të kryejë përzgjedhje të re të adoptuesve."

Neni 9

Në nenin 106-a pas fjalës "letërnjoftimit" shtohen fjalët: "ose dokumentit të udhëtimit".

Neni 10

Në nenin 107 paragrafët 1 dhe 2 fjalët: "gjashtë javë" zëvendësohen me fjalët: "tre muaj".

Neni 11

Në nenin 279-z paragrafët 4, 5 dhe 6 pas numrit "91" vihet presje dhe shtohen fjalët: "103 paragrafët 5 dhe 6, 103-a".

Neni 12

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për familje.

Neni 13

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3539.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕДНОШАЛТЕРСКИОТ СИСТЕМ И ВОДЕЊЕ НА ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР И РЕГИСТАР НА ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за едношалтерскиот систем и водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јули 2014 година.

Бр. 07-3046/1
30 јули 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕДНОШАЛТЕРСКИОТ СИСТЕМ И ВОДЕЊЕ НА ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР И РЕГИСТАР НА ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА

Член 1

Во Законот за едношалтерскиот систем и водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2005,13/2007,150/2007, 140/2008, 17/11, 53/11 и 70/13) во член 21 во ставот 4 точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „како и секоја промена на адресата на електронското сандаче.“

Член 2

По членот 23-а се додава нов наслов и нов член 23-б, кои гласат:

„Изјава за точноста и вистинитоста на податоците искажани во годишната сметка и финансиските извештаи

Член 23-б

(1) Во прилог на секоја годишна сметка и финансиските извештаи доставени во хартиена форма се доставува Изјава потпишана од застапникот по закон, дадена под морална, материјална и кривична одговорност за точноста и вистинитоста на податоците искажани во годишната сметка и финансиските извештаи, а кога годишната сметка и финансиските извештаи се поднесуваат во електронска форма, изјавата која е нивен составен дел се потпишува со електронски потпис.“

Член 3

Во членот 66-а став (1) зборовите: „членот 20“ се заменуваат со зборовите: „членот 21“.

Член 4

За пријавите за упис поднесени од денот на влегувањето во сила на овој закон до 31 декември 2014 година, уписот на адресата на електронското сандаче за прием на писмена ќе се врши без надоместок, освен за пријавата за упис на промена на адреса на електронско сандаче за прием на писмена.

Член 5

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецистен текст на Законот за едношалтерскиот систем и водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица .

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SISTEM NJËSPORTELE DHE MBAJTJE TË REGJISTRIT TREGTAR DHE REGJISTRIT TË PERSONAVE TJERË JURIDIKË

Neni 1

Në Ligjin për sistem njësportel dhe mbajtje të regjistrit tregtar dhe regjistrit të personave tjerë juridikë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 84/2005,13/2007,150/2007, 140/2008, 17/11, 53/211 dhe 70/13) në nenin 21 paragrafi 4 pika zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "si dhe çdo ndryshim në adresë të kutisë elektronike."

Neni 2

Pas nenit 23-a shtohet titulli i ri dhe neni i ri 23-b, si vijon:

"Deklarata për saktësinë dhe vërtetësinë e të dhënave të paraqitura në llogarinë vjetore dhe raportet financiare

Neni 23-b

(1) Në shtojcë të secilës llogari vjetore dhe raporteve financiare të dorëzuara në formë të letrës dorëzohet Deklaratë e nënshkruar nga përfaqësuesi me ligj, të dhënë nën përgjegjësinë penale, materiale dhe morale për saktësinë dhe vërtetësinë e të dhënave të paraqitura në llogarinë vjetore dhe raportet financiare, e kur llogaria vjetore dhe raportet financiare parashtrihen në formë elektronike, deklarata që është pjesë përbërëse e tyre nënshkruhet me nënshkrim elektronik."

Neni 3

Në nenin 66-a paragrafi (1) fjalët: "neni 20" zëvendësohen me fjalët: "neni 21".

Neni 4

Për fletëparaqitjet për regjistrim të parashtruara nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 31 dhjetor 2014, regjistrimi në adresën e kutisë elektronike për pranim të shkresave do të bëhet pa kompensim, përveç për fletëparaqitjen për regjistrim të ndryshimit të adresës së kutisë elektronike për pranim me shkrim.